



**Република Северна Македонија**  
**Државен завод за статистика**

### Образец АПУЖ.И

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија, бр.18/20 и 300/20).

## АНКЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ

2021 ГОДИНА

### Индивидуален прашалник

за сите лица родени во 2004 година и порано

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат лични податоци заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели



### ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

1	Име и презиме на анкетираниот	
2	Месец и година на раѓање	
2A	Пол	а. Машки б. Женски
3	ЕМБГ	

### ОБРАЗОВАНИЕ

4	Дали се школувате во моментот?	
	Да	1
	Не	2 >> прашање 6
5	Кој степен на образование посетувате во моментот? <b>ISCED-2011</b>	
	<b>10</b> Основно образование (од 1 до 5 одделение) <b>20</b> Основно образование (од 6 до 9 одделение) <b>34</b> Средно гимназиско образование <b>35</b> Средно стручно образование (3 или 4 години) <b>45</b> Постсредно образование за доквалификација, преквалификација (мајсторски испит и сл.) <b>60</b> Факултет, академија <b>70</b> Магистратура и специјализација <b>80</b> Докторат	
6	Највисок степен на образование што сте го завршиле? <b>ISCED-2011</b>	
	<b>000</b> Без образование или со завршено 3 одделение <b>100</b> Основно образование со завршено 4 одделение <b>200</b> Основно образование со завршено 8/9 одделение <b>344</b> Средно гимназиско образование <b>352</b> Средно стручно образование (2 години) <b>353</b> Средно стручно образование (3 години) <b>354</b> Средно стручно образование (4 години) <b>450</b> Постсредно образование за доквалификација, преквалификација (мајсторски испит и сл.) <b>600</b> Виша школа, I степен на факултет, факултет, академија <b>700</b> Магистратура и специјализација <b>800</b> Докторат	

### ЗДРАВЈЕ

7	Каква е Вашата општа здравствена состојба?	
	Многу добра	1
	Добра	2
	Задоволителна	3
	Лоша	4
	Многу лоша	5
8	Дали имате некакво хронично (долготрајно) заболување што трае најмалку 6 месеци?	
	Да	1
	Не	2
9	Дали проблемите со здравјето (трајно заболување, инвалидност и др. што траат најмалку 6 месеци) Ви ги отежнуваат секојдневните активности?	
	Да, во голема мера	1
	Да, ограничено	2
	Не	3
10	Дали во текот на последните 12 месеци навистина сте имале потреба од медицински преглед или лекување?	
	Да, имав потреба	1
	Не, немав потреба	2 >> прашање 12
10A	Дали сте биле на медицински преглед или лекување секогаш кога Ви било потребно?	
	Да, секогаш	1 >> прашање 12
	Не, имаше барем еден таков случај кога имав потреба, но не бев на преглед или лекување	2

11	Наведете ја главната причина поради која не сте биле на лекар?	Не можам да си дозволам/многу е скапо Премногу долго се чека за преглед и лекување Не можам да најдам време поради работните обврски, чување на децата и сл. Преголема оддалеченост Имам страв од лекари, болници, прегледи, лекување Чекам здравствениот проблем да се поправи самиот од себе Не познавам добар лекар или специјалист Други причини	1 2 3 4 5 6 7 8
11A	Дали во текот на последните 12 месеци не сте биле на медицински преглед или лекување поради кризата со КОВИД-19?	Да Не	1 2
12	Дали во текот на последните 12 месеци навистина сте имале потреба од стоматолог?	Да, имав потреба Не, немав потреба	1 2 >> прашање 15
12A	Дали сте биле на стоматолог секогаш кога Ви било потребно?	Да, секогаш Не, имаше барем еден таков случај кога имав потреба, но не бев на стоматолог	1 >> прашање 15 2
13	Наведете ја главната причина поради која не сте побарале помош од стоматолог?	Не можам да си дозволам/многу е скапо Премногу долго се чека за преглед и лекување Не можам да најдам време поради работните обврски, чување на децата и сл. Преголема оддалеченост Имам страв од лекари, болници, прегледи, лекување Чекам здравствениот проблем да се поправи сам од себе Не познавам добар лекар или специјалист Други причини	1 2 3 4 5 6 7 8
14	Дали во текот на последните 12 месеци не сте биле на стоматолошки преглед или третман поради кризата со КОВИД-19?	Да Не	1 2
15	Дали и како пандемијата на Ковид-19 во текот на 2020 година влијаеше врз Вашето дневно расположение или однесување (емоционални реакции, вклучувајќи страв и загриженост, стрес, тага, лутина, среќа, сигурност, олеснување итн)?	Да, влијаеше негативно Да, влијаеше позитивно Не, не влијаеше	1 2 3

#### ВРАБОТЕНОСТ

16	Каков е Вашиот сегашен економски статус?	Вработен Невработен Пензионер Трајно неспособен Ученик/студент Домаќин/ка Друго	1 2 >> прашање 26 3 >> прашање 26 4 >> прашање 26 5 >> прашање 26 6 >> прашање 26 8 >> прашање 26
17	Каков е Вашиот статус на сегашната главна работа?	Работодавец Вработен за сопствена сметка Вработен Неплатен семеен работник	1 >> прашање 20 2 >> прашање 20 3 4 >> прашање 20
18	Каков е Вашиот договор за сегашната главна работа?	Писмен договор на определено време Устен договор на определено време Писмен договор на неопределено време Устен договор на неопределено време	11 12 21 22
19	Дали имате раководна функција на сегашната главна работа (раководите, ја контролирате работата на други, независно дали сте на раководна должност)?	Да Не	1 2

20	Кое е Вашето занимање на сегашната главна работа?  _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ISCO 08
21	Колку работни часови вообичаено работите на сегашната главна работа во текот на неделата?  Часови .....		
22	Наведете ја дејноста на деловниот субјект каде што сега работите? а) Целото име на деловниот субјект _____ б) Главна дејност на деловниот субјект, односно на единицата во состав на деловниот субјект (погон, продавница, градилиште, стовариште) _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	НКД, рев. 2.
23	Дали работите со:  Полно работно време Скратено работно време	1 2	
24	Дали имате дополнителна (втора, трета итн.) работа во моментов?  Да Не	1 2 >> прашање 30	
25	Колку работни часови вообичаено работите на дополнителната работа во текот на неделата?  Часови .....		>> прашање 30
26	Дали имате претходно работно искуство? Никогаш не сум бил во работен однос Ограничено работно искуство од повремена работа (хонорарна работа за време на студии, сезонска повремена работа...) Имам работно искуство	1 >> прашање 31 2 >> прашање 31 3	
27	Каков бил Вашиот статус на последната работа?  Работодавец Вработен за сопствена сметка Вработен Неплатен семеен работник	1 2 3 4	
28	Кое било Вашето занимање на последната работа?  _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ISCO 08
29	Наведете ја дејноста на деловниот субјект на последната работа? а) Целото име на деловниот субјект _____ б) Главна дејност на деловниот субјект, односно на единицата во состав на деловниот субјект (погон, продавница, градилиште, стовариште) _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	НКД, рев. 2.
30	Колку години сте биле вработен/а или самовработен/а?  Години .....		

**ЛИЦА ОД 16 ДО 74 ГОДИНИ**

31	Дали сте биле невработен/а во последните 60 месеци (последните 5 години)?  Да Не	1 2 >> прашање 38	
32	Колку последователни месеци сте биле невработен/а во последните 60 месеци (последните 5 години)?  Број на месеци .....		

**ЕКОНОМСКА АКТИВНОСТ ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА**

38	Ве молиме сетете се со што бевте ангажирани во текот на 2020 година, по месеци									
	Месец	Вработен/а		Самовработен/а (вклучено е и семеен работник)		Невработен/а	Студент, ученик	Пензионер од редовен работен однос	Трајно неспособен, неспособен за работа и корисник на инвалидска пензија	Лице што извршува домашни обврски, домаќинка и корисник на семејна пензија
полно работно време		скратено работно време	полно работно време	скратено работно време						
Јануари	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Февруари	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Март	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Април	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мај	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јуни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јули	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Август	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Септември	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Октомври	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ноември	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Декември	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

38А	<b>Забелешка за анкетарот!</b> Ако лицето било барем еден месец вработено/самовработено (шифра 1, 2, 3 или 4 во табелата 38), треба да одговори на следното прашање, а во спротивно се преминува на прашањето 39.
38Б	Дали бевте во можност да работите од дома за време на пандемијата на КОВИД-19?  1 Да, цело време 2 Да, но само делумно 3 Не, не беше можно затоа што немав воопшто или немав доволно интернет-врска дома 4 Не, не беше можно затоа што мојата работа не е приспособена за работење онлајн 5 Не, работата онлајн не беше дозволена/предложена од мојот работодавец 6 Не, не беше можно од друга причина

**ПРИХОДИ ОД САМОВРАБОТУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА**

39	Дали во текот на 2020 година сте работеле само како самовработен?  Да Не, работев и како вработен/бев и пензионер Не	1 2 3 >> прашање 43
40	Дали во текот на 2020 година сте имале приходи од самовработување (работодавец, вработен за сопствена сметка, занаетчија, од земјоделска дејност и сл.)?  Да Не	1 2
41	Дали во текот на 2020 година сте зеле плата како самовработен?  Да Не	1 2 >> прашање 42
41А	Колку изнесува Вашата просечна МЕСЕЧНА нето-плата за 2020 година како самовработен?  Надомест за годишен одмор, К-15	Месечен износ (денари)      Број на месеци _____ _____

	<b>Забелешка за анкетарот!</b> Ако лицето не сака да го каже точниот износ на платата или не знае, продолжете со наредното прашање број 41Б, а ако има одговор, продолжете со прашање број 42.
--	---

41Б	<p>Ве молиме посочете приближно во која од следните групи е Вашата просечна МЕСЕЧНА нето-плата како самовработен:</p> <p>1 40001 и повеќе денари  2 Од 30001 до 40 000  3 Од 20001 до 30000  4 Од 10001 до 20000  5 До 10000 денари  6 Не знае  7 Одбива да одговори</p>
42	<p>Наведете го износот на Вашата НЕТО-заработувачка/загуба како самовработен во 2020 година (вклучувајќи ги повлечените пари директно од бизнисот за потребите во Вашето домаќинство):</p> <p>1 Заработувачка/загуба како работодавец  2 Заработувачка/загуба како вработен за сопствена сметка  3 Заработувачка/загуба од земјоделска дејност  4 Заработувачка/загуба како занаетчија  5 Заработувачка/загуба од друг вид самовработеност  (на пр., авторски права)</p>

Заработка	Загуба	Износ
1	2	
1	2	
1	2	
1	2	
1	2	

**ПРИХОДИ ОД ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ ИЛИ ДРУГИ ПРИМЕНИ НАГРАДИ ОД РАБОТА КАКО ВРАБОТЕН СО ИЛИ БЕЗ ДОГОВОР ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА**

43	<p>Дали во текот на 2020 година сте зеле плата како вработен?</p> <p align="center">Да <span style="float: right;">1</span>  Не <span style="float: right;">2 &gt;&gt; прашање 45</span></p>						
43А	<p>Колку изнесува Вашата просечна МЕСЕЧНА нето-плата за 2020 година како вработен?</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Месечен износ (денари)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Број на месеци</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20%;"></td> </tr> </table>		Месечен износ (денари)	Број на месеци			
	Месечен износ (денари)	Број на месеци					

**Забелешка за анкетарот!**

**Ако лицето не сака да го каже точниот износ на платата или не знае, продолжете со наредното прашање број 43Б, а ако има одговор, продолжете со прашање број 43В.**

43Б	<p>Ве молиме посочете приближно во која од следните групи е Вашата просечна МЕСЕЧНА нето-плата како вработен:</p> <p>1 40001 и повеќе денари  2 Од 30001 до 40000  3 Од 20001 до 30000  4 Од 10001 до 20000  5 До 10000 денари  6 Не знае  7 Одбива да одговори</p>															
43В	<p>Колку изнесуваат Вашите ГОДИШНИ други надоместоци врз основа на вработеност за 2020 година.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Годишен износ</td> </tr> <tr> <td>1 Надомест за годишен одмор, К-15</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>2 Надомест за прекувремена работа</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>3 Надомест за работење на друга локација</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>4 Провизии, бакшиш и награди</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>5 Екстра плата (за Велигден, Нова година итн.)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>6 Други надоместоци врз основа на вработеност</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		Годишен износ	1 Надомест за годишен одмор, К-15		2 Надомест за прекувремена работа		3 Надомест за работење на друга локација		4 Провизии, бакшиш и награди		5 Екстра плата (за Велигден, Нова година итн.)		6 Други надоместоци врз основа на вработеност		
	Годишен износ															
1 Надомест за годишен одмор, К-15																
2 Надомест за прекувремена работа																
3 Надомест за работење на друга локација																
4 Провизии, бакшиш и награди																
5 Екстра плата (за Велигден, Нова година итн.)																
6 Други надоместоци врз основа на вработеност																
44	<p>Дали во 2020 година сте добиле од работодавецот НЕГОТОВИНСКИ приходи за ПРИВАТНИ потреби во облик на:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1 Службено возило за приватни потреби</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">денари</td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>2 Транспорт за приватни потреби (бесплатен или со попуст)</td> <td style="text-align: center;">денари</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>3 Храна (бесплатна или со попуст не вклучувајќи ја хранарината)</td> <td style="text-align: center;">денари</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>4 Сметки за телефон за приватни потреби</td> <td style="text-align: center;">денари</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>5 Други стоки и услуги за приватни потреби (бесплатни или со попуст)</td> <td style="text-align: center;">денари</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	1 Службено возило за приватни потреби	денари		2 Транспорт за приватни потреби (бесплатен или со попуст)	денари		3 Храна (бесплатна или со попуст не вклучувајќи ја хранарината)	денари		4 Сметки за телефон за приватни потреби	денари		5 Други стоки и услуги за приватни потреби (бесплатни или со попуст)	денари	
1 Службено возило за приватни потреби	денари															
2 Транспорт за приватни потреби (бесплатен или со попуст)	денари															
3 Храна (бесплатна или со попуст не вклучувајќи ја хранарината)	денари															
4 Сметки за телефон за приватни потреби	денари															
5 Други стоки и услуги за приватни потреби (бесплатни или со попуст)	денари															

**ПРИХОДИ ОД ПЕНЗИИ, НАДОМЕСТОЦИ, ХОНОРАРИ И ДРУГО**

45	Кои од наведените видови ПЕНЗИИ сте ги добиле во текот на 2020 година, во колкав износ и за колку месеци?  1 Редовна пензија од работен однос, старосна (од земјата и од странство) 2 Инвалидска пензија 3 Семејна пензија врз основа на сродство со осигуреникот (корисник - сопруг/а, дете) 4 Друга пензија	Да 1 Не 2	Месечен износ (денари)	Број на месеци
45А	Кои од наведените видови НАДОМЕСТОЦИ и ХОНОРАРИ сте ги добиле во текот на 2020 година, во колкав износ и за колку месеци?  1 Надомест врз основа на боледување 2 Додаток за помош и нега на болен 3 Додатоци за лица со посебни потреби 4 Надомест за починат сопруг/а 5 Ученички и студентски стипендии 6 Надомест за невработените од Агенцијата за вработување 7 Приходи од хонорарна работа 8 Добиен грант/мерка за самовработување од МТСП и од Агенцијата за вработување	Да 1 Не 2	Месечен износ (денари)	Број на месеци

**ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ И КАМАТИ ВО ТЕКОТ НА 2020 ГОДИНА**

46	Колкави се Вашите вкупни НЕТО-приходи од дивиденди? (пополнете 0 ако лицето нема такви приходи)	Денари .....
47	Колкави се Вашите вкупни НЕТО-приходи од камати? (пополнете 0 ако лицето нема такви приходи)	Денари .....

**МАТЕРИЈАЛНА ОБЕСПРАВЕНОСТ**

48	1 Дали имате два пара соодветни нови обувки (вклучувајќи ги и обувките за сите сезони)? 2 Дали сте ја замениле износената облека со некоја нова? 3 Дали одите со пријателите/роднините на пијалак/јадење, барем еднаш месечно? 4 Дали одите на редовни активности за разонода како што се спортување, кино, концерт и др.? 5 Дали трошите мала сума пари секоја недела за себе (без да се консултирате со некого)? 6 Дали дома имате пристап до интернет за лична употреба?	Да	Не, не може да си дозволи	Не, од други причини
		1	2	3
		1	2	3
		1	2	3
		1	2	3
		1	2	3
		1	2	3



49	Колку сте задоволни од Вашиот сегашен живот?	<p>Ве молиме одговорете на скала од 0 до 10, при што 0 значи дека воопшто не сте задоволни, а 10 дека сте целосно задоволни</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">од 0 до 10</div>
50	До колкав степен им верувате на други луѓе?	<p>Ве молиме одговорете на скала 0-10, при што 0 значи дека воопшто не им верувате, а 10 значи дека им верувате на повеќето луѓе</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">од 0 до 10</div>

**ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА**

51	<p>Дали имате деца (на возраст од 0 до 17 години) кои живеат во Вашето домаќинство?</p> <p>Да            1</p> <p>Не            2    &gt;&gt;прашање 56</p>	<p>Внесете ги редните броеви на децата од табелата бр.1 во Прашалникот за домаќинство АПУЖ.Д</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">1 дете</th> <th style="width: 25%;">2 дете</th> <th style="width: 25%;">3 дете</th> <th style="width: 25%;">4 дете</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>	1 дете	2 дете	3 дете	4 дете	--	--	--	--
1 дете	2 дете	3 дете	4 дете							
--	--	--	--							
52	<p>Дали Вашето дете има своја или заедничка спална соба со браќа и сестри ?</p> <p>1. Да</p> <p>2. Не, не може да си дозволи</p> <p>3. Не, од други причини</p>	<p>Внесете шифра на одговор на наредните прашања за секое дете поединечно</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">1 дете</th> <th style="width: 25%;">2 дете</th> <th style="width: 25%;">3 дете</th> <th style="width: 25%;">4 дете</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	1 дете	2 дете	3 дете	4 дете				
1 дете	2 дете	3 дете	4 дете							
53	<p>Колку често активно поминувате време заедно со Вашето дете (за време на оброците, кога играте, помагате во домашните задачи, шетате, спортувате и сл.) ?</p> <p>1 Неколкупати на ден</p> <p>2 Еднаш на ден</p> <p>3 Секоја недела (не секој ден)</p> <p>4 Неколкупати месечно (не секоја недела)</p> <p>5 Еднаш месечно</p> <p>6 Помалку од еднаш месечно</p> <p>7 Никогаш</p>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">1 дете</th> <th style="width: 25%;">2 дете</th> <th style="width: 25%;">3 дете</th> <th style="width: 25%;">4 дете</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	1 дете	2 дете	3 дете	4 дете				
1 дете	2 дете	3 дете	4 дете							
54	<p>Дали поминувате доволно време со Вашето дете/Вашиите деца ?</p> <p>Да            1    &gt;&gt;прашање 56</p> <p>Не            2</p>									
55	<p>Која е главната причина што не поминувате доволно време со Вашето дете/Вашиите деца ?</p> <p>1 Мојата работа (платена работа или неплатена работа)</p> <p>2 Моите студии</p> <p>3 Разделен сум</p> <p>4 Од здравствени причини</p> <p>5 Оддалеченост</p> <p>6 Детето не сака/има други приоритети</p> <p>7 Друга причина</p>									
56	<p><b>Забелешка за анкетарот!</b></p> <p align="center">Ако во Прашалникот за домаќинство АПУЖ.Д прашањето 56 е одговорено со 1 (Да), продолжете со следните прашања, во спротивно преминете на прашањето 67.</p>									

**ДЕЦА СО РАЗДЕЛЕНИ РОДИТЕЛИ**

57	Дали имате деца на возраст од 0 до 17 години кои живеат НАДВОР од Вашето домаќинство (кои не се членови на домаќинството)?	Заокружете за кое дете одговарате и внесете шифра на одговор на наредните прашања за секое дете поединечно	1 дете				2 дете				3 дете				4 дете						
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
	Да            1																				
	Не            2    >>прашање 67																				
58	Колку години има тоа дете кое живее НАДВОР од Вашето домаќинство?		години																		
59	Колку време обично Ви треба за да стигнете од Вашето домаќинство до Вашето дете кое живее НАДВОР од вашето домаќинство?  (Според вообичаениот начин на транспорт што испитаникот го користи)		минути																		
60	Колку често во последните 12 месеци сте во контакт со Вашето дете, кое живее НАДВОР од Вашето домаќинство, преку телефон, социјални медиуми итн?  1 Дневно 2 Секоја недела (не секој ден) 3 Неколкупати месечно (не секоја недела) 4 Еднаш месечно 5 Помалку од еднаш месечно 6 Никогаш																				
61	Колку често поминувате време со Вашето дете кога тоа е физички присутно (за време на оброците, кога играте, помагате во домашните задачи, шетате, спортувате)? (се однесува за дете на возраст од 0 до 17 години кое живее НАДВОР од домаќинството)  1 Неколкупати на ден 2 Еднаш на ден 3 Секоја недела (не секој ден) 4 Неколкупати месечно (не секоја недела) 5 Еднаш месечно 6 Помалку од еднаш месечно 7 Никогаш																				
62	Просечно, колку ноќи детето кое живее во ДРУГО домаќинство престојува во Вашето домаќинство во текот на еден месец?  просечен број на ноќи во месецот																				
63	Кој има старателство над детето кое живее во ДРУГО домаќинство ?  1 Исклучиво мајката 2 Исклучиво таткото 3 Двајцата родители заедно 4 Други (на пример, баби и дедовци, други роднини, згрижувачки семејства)																				
64	Дали Вашето дете има своја или заедничка спална соба со браќа и сестри (се однесува за дете на возраст од 0 до 17 години кое живее НАДВОР од домаќинството)?  1. Да 2. Не, не може да си дозволи 3. Не, од други причини																				

65	<p>Дали поминувате доволно време со Вашето дете (кое живее НАДВОР од Вашето домаќинство)?</p> <p>Да            1        &gt;&gt;прашање 67  Не            2</p>														
66	<p>Која е главната причина да не поминувате доволно време со Вашето дете (кое живее НАДВОР од Вашето домаќинство)?</p> <p>1 Мојата работа (платена или неплатена работа)  2 Моите студии  3 Разделен  4 Од здравствени причини  5 Оддалеченост  6 Детето не сака/има други приоритети  7 Друга причина</p>														
67	<p><b>Забелешка за анкетарот!</b>  <b>Ако во Прашалникот за домаќинство АПУЖ.Д прашањето 54 е одговорено со 1 (Да), продолжете со следните прашања, во спротивно преминете на прашање 71.</b></p>														
68	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="124 730 877 1120"> <p>Дали имате дете кое живее во домаќинството, но има РОДИТЕЛ НАДВОР од Вашето домаќинство?</p> <p>Да            1</p> <p>Не            2        &gt;&gt;прашање 71</p> </td> <td data-bbox="877 730 1548 1120"> <p>Внесете ги редните броеви на овие деца од табелата бр. 1 во Прашалникот за домаќинство АПУЖ.Д</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 дете</th> <th>2 дете</th> <th>3 дете</th> <th>4 дете</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Внесете шифра на одговор на наредните прашања за секое дете поединечно</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>	<p>Дали имате дете кое живее во домаќинството, но има РОДИТЕЛ НАДВОР од Вашето домаќинство?</p> <p>Да            1</p> <p>Не            2        &gt;&gt;прашање 71</p>	<p>Внесете ги редните броеви на овие деца од табелата бр. 1 во Прашалникот за домаќинство АПУЖ.Д</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 дете</th> <th>2 дете</th> <th>3 дете</th> <th>4 дете</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Внесете шифра на одговор на наредните прашања за секое дете поединечно</td> </tr> </tbody> </table>	1 дете	2 дете	3 дете	4 дете	--	--	--	--	Внесете шифра на одговор на наредните прашања за секое дете поединечно			
<p>Дали имате дете кое живее во домаќинството, но има РОДИТЕЛ НАДВОР од Вашето домаќинство?</p> <p>Да            1</p> <p>Не            2        &gt;&gt;прашање 71</p>	<p>Внесете ги редните броеви на овие деца од табелата бр. 1 во Прашалникот за домаќинство АПУЖ.Д</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1 дете</th> <th>2 дете</th> <th>3 дете</th> <th>4 дете</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Внесете шифра на одговор на наредните прашања за секое дете поединечно</td> </tr> </tbody> </table>	1 дете	2 дете	3 дете	4 дете	--	--	--	--	Внесете шифра на одговор на наредните прашања за секое дете поединечно					
1 дете	2 дете	3 дете	4 дете												
--	--	--	--												
Внесете шифра на одговор на наредните прашања за секое дете поединечно															
69	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="124 1120 877 1272"> <p>Просечно, колку ноќи детето престојува во ова домаќинство во текот на еден месец?</p> <p>просечен број на ноќи во месецот</p> </td> <td data-bbox="877 1120 1548 1272"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<p>Просечно, колку ноќи детето престојува во ова домаќинство во текот на еден месец?</p> <p>просечен број на ноќи во месецот</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												
<p>Просечно, колку ноќи детето престојува во ова домаќинство во текот на еден месец?</p> <p>просечен број на ноќи во месецот</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														
70	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="124 1272 877 1581"> <p>Кој има старателство над детето кое живее во Вашето домаќинство, но има РОДИТЕЛ НАДВОР од домаќинството?</p> <p>1 Исклучиво мајката  2 Исклучиво таткото  3 Двајцата родители заедно  4 Други (на пример, баби и дедовци, други роднини, згрижувачки семејства)</p> </td> <td data-bbox="877 1272 1548 1581"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<p>Кој има старателство над детето кое живее во Вашето домаќинство, но има РОДИТЕЛ НАДВОР од домаќинството?</p> <p>1 Исклучиво мајката  2 Исклучиво таткото  3 Двајцата родители заедно  4 Други (на пример, баби и дедовци, други роднини, згрижувачки семејства)</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												
<p>Кој има старателство над детето кое живее во Вашето домаќинство, но има РОДИТЕЛ НАДВОР од домаќинството?</p> <p>1 Исклучиво мајката  2 Исклучиво таткото  3 Двајцата родители заедно  4 Други (на пример, баби и дедовци, други роднини, згрижувачки семејства)</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														
71	<p>Како го пополнивете индивидуалниот прашалник?</p> <p>1 Лично интервју со анкетираното лице  2 Одговорите ги даваше друг член на домаќинството</p> <p style="text-align: right;">-----^-----</p>														

Потребно време за пополнување на извештајот

--	--	--	--

МИН.

Анкетирањето го извршил

\_\_\_\_\_